

# СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

ГОДИНА XXII

Бр. 26 Зрновци 27.08.2019 год.

излегува по потреба

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2005 година ) Градоначалникот на општина Зрновци на ден 21.08.2019 година донесе:

## ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката За формирање комисија која ќе изврши увид на лице место за неправилно користење на водата за пиеење во Мородвис и Зрновци

I.

Ја објавувам Одлуката за формирање комисија која ќе изврши увид на лице место за неправилно користење на водата за пиеење во Мородвис и Зрновци бр. 08- 553/1 донесен на седницата одржана на ден 14.08.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето.

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков , с.р

Бр.09-553/2

21.08.2019

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 31 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на општина Зрновци бр. 5/05) Советот на Општина Зрновци на вонредната седница одрж ден 14.08.2019 година донесе

О Д Л У К А

За формирање комисија која ќе изврши увид на лице место за неправилно користење на водата за пиеење во Мородвис и Зрновци

Член 1

Со ова Одлука Советот на општина Зрновци одлучи да се формира Комисија која ќе изврши увид на терен во село Мородвис и Зрновци за неправилно користење на вода за пиеење , односно да се виде кој ја користи водата за пиеење за наводнување .

Член 2

Во состав на Комисијата од член 1 на оваа Одлука се именуваат по 3(тројца ) членови од Советот , 1(еден ) член од КЈП „ Водна Кула „ и 1(еден) член од Месната Заедница на с. Мородвис и Зрновци .

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци.

## СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.09-553/2

14.08.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2005 година ) Градоначалникот на општина Зрновци на ден 21.08.2019 година донесе:

ЗАКЛУЧОК

За објавување на Одлуката за покренување на постапка против сите корисници што имаат диви приклучоци на водоводната мрежа во Мородвис и Зрновци

I.

Ја објавувам Одлуката за покренување на постапка против сите корисници што имаат диви приклучоци на водоводната мрежа во Мородвис и Зрновци бр. 08- 554/1 донесен на седницата одржана на ден 14.08.2019

II.

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето.

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков , с.р

Бр.09-554/2

21.08.2019

Врз основа на чл. 21 ст.1 т. 31 од Статутот на општина Зрновци (Сл.гласник на општина Зрновци бр. 5/05) Советот на Општина Зрновци на вонредната седница одрж ден 14.08.2019 година донесе

## О Д Л У К А

Одлука за покренување на постапка против сите корисници што имаат диви приклучоци на водоводната мрежа во Мородвис и Зрновци

### Член 1

Со ова Одлука Советот на општина Зрновци одлучи , да против секој кој што има див приклучок на Водоводната мрежа во Мородвис и Зрновци да се покрене постапка .

Постапката против секој кој што има див приклучок на водоводната мрежа во Мородвис и Зрновци да ја покрене КЈП „ Водна Кула „ Зрновци .

### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Службен гласник на општина Зрновци.

## СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр.09-554/1

14.08.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначалникот на општина Зрновци донесе

## З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на ОУ „ Синиша Стоилов „ Зрновци за формирање паралелки со помалку од 24 ученика

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на ОУ „ Синиша стоилов „ Зрновци за формирање паралелки со помалку од 24 ученика бр. 08-571/1 донесена на седницата одржана на ден 23.08.2019 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 571/2

27.08.2019

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 , и член 53 став 5 од Законот за основно образование (сл. весник на РМ бр. 161/2019) Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 23.08.2019 година донесе :

## О Д Л У К А

За давање согласност на ОУ „ Синиша стоилов „  
Зрновци за формирање паралелки со помалку од 24  
ученика и во учебната 2019/2020 година

Член 1

На ОУ „Синиша Стоилов „ од Зрновци СЕ  
ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање паралелки со  
помалку од 24 ученика во учебната 2019/2020  
година

Член 2

Согласноста се дава на 16 паралелки да  
бидат исти како и во изминатите учебни години

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на  
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на  
општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-571/1

23.08.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од  
Законот за Локална самоуправа Сл. весник на РМ  
бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина  
Зрновци донесе

З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на  
ОУ „ Синиша стоилов „ Зрновци за формирање на  
една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ „  
Синиша Стоилов „ во с. Мородвис

I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност  
на ОУ „ Синиша стоилов „ Зрновци за формирање  
на една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ „  
Синиша Стоилов „ во с. Мородви бр. 08-572/1  
донесена на седницата одржана на ден 23.08.2019  
година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на  
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на  
општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 572/2

27.08.2019

Врз основа на член 21.т.43 од Статутот на  
Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци  
бр. 05/05 , и член 53 став 5 од Законот за основно  
образование (сл. весник на РМ бр. 161/2019)  
Советот на општина Зрновци на седницата одржана  
на ден 23.08.2019 година донесе :

О Д Л У К А

За давање согласност на ОУ „ Синиша стоилов „  
Зрновци за формирање на една комбинирана  
паралелка II-III одд. во ПОУ „ Синиша Стоилов „ во  
с. Мородвис во учебната 2019/2020 година

Член 1

На ОУ „Синиша Стоилов „ од Зрновци СЕ  
ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на една  
комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ „ Синиша  
Стоилов „ во с. Мородвис во учебната 2019/2020  
година

Член 2

Согласноста се дава на 16 паралелки да  
бидат исти како и во изминатите учебни години и  
една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ „  
Синиша Стоилов „ во с. Мородвис

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на  
донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на  
општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов

Бр. 08-572/1

23.08.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем број на деца во група од бројот утврден со закон

#### I

Ја ојавувам Одлуката за давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем број на деца во група од бројот утврден со закон бр. 08-573/1 донесена на седницата одржана на ден 23.08.2019 година

#### II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 573/2

27.08.2019

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата (Сл. весник на РМ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, и 150/15 и член 21.т.43 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 а во врска со поднесеното барање бр. 03-150/1 од 19.08.2019 година од страна Јавната општинска установа за деца – детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 23.08.2019 година донесе :

### О Д Л У К А

За давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем број на деца во група од бројот утврден со закон

#### Член 1

На Јавната општинска установа за деца - детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци општина Зрновци СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ за формирање на воспитни групи со поголем број на деца во група од бројот утврден со закон

Согласноста се дава поради зголемениот интерес за сместување на деца во ЈОУДГ „ Бисерчиња„ с. Зрновци .

#### Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

### СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р.

Бр. 08-573/1

23.08.2019

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за Локална самоуправа (Сл. весник на РМ бр. 5/2002 година) Градоначаланикот на општина Зрновци донесе

### З А К Л У Ч О К

За објавување на Одлуката за увојување на извештајот за работењето на КЈП „ Водна Кула,, Зрновци во период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година

#### I

Ја ојавувам Одлуката за увојување на извештајот за работењето на КЈП „ Водна Кула,, Зрновци во период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година бр. 08-574/1 донесена на седницата одржана на ден 23.08.2019 година

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

Општина Зрновци

Градоначалник

Блаже Станков с.р

бр. 09- 574/2

27.08.2019

Врз основа на член 21.т.33 од Статутот на Општина Зрновци Сл. гласник на општина Зрновци бр. 05/05 Советот на општина Зрновци на седницата одржана на ден 23.08.2019 година донесе

О Д Л У К А

За увојување на извештајот за работењето на КЈП „Водна Кула,, Зрновци во период од 01.01.2019 до 30.06.2019година

Член 1

Се усвојува извештајот за работењето на КЈП „Водна Кула ,, Зрновци во период од 01.01.2019 до 30.06.2019година

Составен дел на ова Одлука е Извештајот за работењето на КЈП „ Водна Кула ,, Зрновци во период од 01.01.2019 до 30.06.2019година

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во Сл. гласник на општина Зрновци

СОВЕТ НА ОПШТИНА ЗРНОВЦИ

Претседател

Владо Ристов с.р

Бр. 08-574/1

23.08.2019



**СОДРЖИНА**  
**НА СЛУЖБЕН ГЛАСНИК БР.26**

1 . Одлука за формирање комисија која ќе изврши увид на лице место за неправилно користење на водата за пиеење во Мородвис и Зрновци

2. Одлука за покренување на постапка против сите корисници што имаат диви приклучоци на водоводната мрежа во Мородвис и Зрновци

3. Одлука за давање согласност на ОУ „ Синиша стоилов „ Зрновци за формирање паралелки со помалку од 24 ученика и во учебната 2019/2020 година

4. Одлука за давање согласност на ОУ „ Синиша стоилов „ Зрновци за формирање на една комбинирана паралелка II-III одд. во ПОУ „ Синиша Стоилов „ во с. Мородвис во учебната 2019/2020 година

5. Одлука за давање согласност на Јавната општинска установа за деца- детска градинка „ Бисерчиња „ с. Зрновци за формирање на воспитни групи со поголем број на деца во група од бројот утврден со закон

6. Одлука за увојување на извештајот за работењето на КЈП „ Водна Кула,, Зрновци во период од 01.01.2019 до 30.06.2019 година

**Издавач : Совет на Општина Зрновци**